



Ул. Никола  
Вапцаров бр. 22,  
1000 Скопје, Р.  
Македонија

Ул. Македонија бр.  
21, 1000 Скопје, Р.  
Македонија

Бул. Јане Сандански  
бр. 82/1/7, Скопје, Р.  
Македонија

Ул. Македонски  
Просветители бр. 14  
А, 6000 Охрид, Р.  
Македонија

Ул. III Македонска  
Ударна Бригада бр.  
52, 1300 Куманово, Р.  
Македонија



**FIBULA**  
AIR Travel Agency



+389 2 3238081,  
+389 2 3238082

+389 2 3116865,  
+389 2 3216391

+389 2 2437606,  
+389 2 2456353

+389 46 250745

+389 31 420220



fibula@t.mk

fibula2@t.mk

fibulabiser@t.mk

fibulaohrid@t.mk

fibulakumanovo@t.mk

ЛИЦЕНЦА А

# Кападокија и Анталија

## 6 ноќи



Цена од

**539€**

33.310 мкд

Полупансион/  
Ултра се  
вклучено



+

**ТРАНСФЕР**

+

**ИЗЛЕТИ**

### КАПАДОКИЈА – АВИОНСКИ ПРЕВОЗ

Кападокија - Ако постои бајка за магична земја од глина, веројатно ќе изгледа како Кападокија. Регионот е во централна Турција и е познат по уникатни карпести форми во кои древните народи ги направиле своите домови и светилишта....

#### Во цената се вклучени следниве услуги:

- Повратен авионски билет чартер лет од Скопје до Анталија со (20 кг вклучен багаж)
- Аеродромски такси
- Организиран трансфер Анталија- Кајсери-Анталија со минибус
- Водич за време на патувањето во Кападокија
- Сместување во хотел со 4 \* - 3 ноќи во Кајсери ,услуга полупанион
- Сместување во хотел со 5 \* -3 ноќи во Анталија ,услуга се вклучено
- Вклучени разгледи во Кападокија со водич и вклучени влезници
- Организиран превоз од хотел- аеродром во Анталија

#### Во цената не се вклучени следниве услуги:

- Факултативни екскурзии во Анталија и летање со балон во Кападокија
- Ручеци во Кападокија
- Патничко и здравствено осигурување
- Екстра трошоци во хотел

**3НВ+3УАИ**



## ПАКЕТ ПРОГРАМА

- 1 ден (09- 10 Октомври) Скопје-Анталија-Кападокија  
Полетување од Скопје за Анталија во 02.55 ч со лет CAI 551 .Слетување во Анталија во 05.40 ч  
Организиран превоз до Кападокија .Сместување во хотел.Вечера.Ноќевање.
- 2.ден ( 11 Октомври) Кападокија  
Појадок.Организиран разглед на Кападокиа со локален водич.Слободно време за ручек.Враќање во хотел.Вечера.Ноќевање
- 3.ден( 12 Октомври) Кападокија  
Појадок.Организиран разглед на Кападокија со локален водич.Слободно време за ручек.Враќање во хотел.Вечера
- 4.ден( 13 Октомври) Кападокија-Анталија  
Појадок.Можност за организирана факултативна тура-летање со балон.После ручек поаѓање за Анталија .  
Сместување во хотел.Вечера.Ноќевање.
- 5.ден (14 Октомври) Анталија  
Слободен ден за капење ,услуга Се вклучено! Ноќевање.
- 6.ден (15 Октомври) Анталија  
Слободен ден за капење,услуга Се вклучено! Ноќевање.
- 7 ден(16 Октомври) Анталија-Скопје  
Собите се напуштаат во 12.00 ч,багажот се остава на рецепција.Слободен ден за капење.Полетување за Скопје од Анталија со лет CAI 551 во 23.59

## Опис на 2 целодневни разгледи во Кападокиа: ЦРВЕНА ТУРА И ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ

- Поаѓања од хотел во 09.30 часот. Утрото прва средба со месечевите пејзажи на Кападокија, посета на Devrent Valley.
- Посета на Pasabag, каде што можат да се видат уникатните карпи во форма на печурки.
- Организиран ручек во Аванос-факултативна .
- Посета на керамичка работилница со презентација на изработка на керамички производи.
- Попладне посета на Goreme, музеј на отворено,каде што можат да се видат остатоци од Византиска култура во камените цркви кои датираат од 10 до 12 век
- Посета на Uchisar, лоциран во срцето на Кападокија ,од каде се добива комплетен видик на Гореме, долината и селата во таа околина ,од каде се прават најубави панорамски фотографии.
- Посета на Urgup, и можност да се сретнете со семејството на познатите форми од камен мајката таткото и ќерката - официјалниот симбол на Кападокија
- Посета на Cavusin, место каде што во минатото живееле монаси во пештери.
- Ручек во ресторан-факултативно.
- Посета на некој од подземните градови.,

## Важна напомена:

- Цените се по лице, сместување во двокреветна соба,и валидни за пријавување на мин. 15 патници.
- **Разгледите во Кападокија ќе зависат од договор и временски услови на лице место.**
- Плаќање исклучиво во денари по курс 61.8 мкд.
- Плаќање при резервација 100 %,и нема можност за откажување,менување на термин или менување на имиња.
- Останатите општи услови на патување на Фибула Ер Травел.
- Програмата е лектурирана од лектор Ана Бачварска.

